

ACIBADEM | SISTINA

# СНЕСКУР

ПРВ СПЕЦИЈАЛИЗИРАН ОДДЕЛ  
ЗА ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ



Клиничката болница „Аџибадем Систина“ нуди стандардни превентивни програми за контрола на здравјето прилагодени на Вашите индивидуални потреби според возраста, полот, зачестеноста на одредени заболувања во семејството, како и според Вашите животни навики и стил на живеење. Ваквиот пристап овозможува превенција на заболувања и рано откривање со цел да се започне ефикасен третман. Индивидуалните превентивни здравствени пакети се конципирани така да бидат рационални, ефективни и достапни за Вашиот буџет.

## **ШТО Е ПРЕВЕНТИВЕН ПРЕГЛЕД?**

Превентивен преглед е услуга наменета за клиенти кои немаат здравствени проблеми, со што им се дава можност за прегледи и испитувања чија цел е рано откривање на одредени заболувања, вклучувајќи и совети и консултации за здрав живот и комплетна контрола врз организмот.

## **ЗОШТО Е ПОТРЕБЕН ВАКВИОТ ПРЕВЕНТИВЕН ПРЕГЛЕД?**

Најверојатно мислите дека е непотребно да се оди во болница, да се посети лекар или да се прават испитувања ако се чувствувате добро. Сепак, постојат голем број ризици по здравјето со кои се соочуваме. Фактори поврзани со Вашите животни навики, генетска предиспонираност кон болести (пр. манифестиран дијабет, срцеви болести или карцином кај членови на семејството) можат да ги детерминираат Вашите здравствени ризици. Во овој аспект, превентивните прегледи играат клучна улога во раното откривање на болести. Неколкуче часа одвоени за превентивен преглед можат да Ви ги пружат сите потребни информации во врска со Вашата здравствена состојба и да спречат сериозни здравствени проблеми во иднина.

## CHECK-UP ПАКЕТ ЗА МАЖИ ПОД 40 ГОДИНИ

- УРОЛОШКИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ КОНСУЛТАТИВЕН ПРЕГЛЕД
- ЕХО НА УРИНАРЕН ТРАКТ И АБДОМЕН – CHECK-UP
- CHECK-UP ПРЕГЛЕД
- НУТРИЦИОНИСТИЧКА ПРОЦЕНКА
- КОРОНАРЕН СТРЕС ТЕСТ
- ЕХОКАРДИОГРАФСКИ ПРЕГЛЕД – ТТЕ
- ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАМ – ЕКГ
- Гликозилиран хемоглобин (HbA1c DCCT/NGSP)
- Крвна слика - 5-диференцијална
- Триглицериди
- Аланин аминотрансфераза ALT
- Аспартат аминотрансфераза AST
- TSH
- FT 4
- PSA
- LDL- холестерол
- HDL- холестерол
- Глукоза во серум
- Креатинин во серум
- Вкупен холестерол
- Уринарен статус со седиментација

**23.000 ДЕНАРИ**

ACIBADEM | SISTINA

ЧЕЕСКУР

## Контакт информации

**Адреса:** ул. Скупи 5А, Скопје, Македонија

**Е-пошта:** [checkup@acibademsistina.mk](mailto:checkup@acibademsistina.mk)

call center  
**+389 2 3099 500**  
[www.acibademsistina.mk](http://www.acibademsistina.mk)